

Врз основа на член 7 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16 и 11/18) и член 10, 22 и 41 од Законот за Град Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/04),

## **ГРАДОТ СКОПЈЕ**

Објавува

### **ЈАВЕН ПОВИК**

**за прибирање барања за користење средства од Буџетот на Град Скопје за 2020 година, наменети за финансирање на програми и проекти од областа на културата од интерес на Град Скопје за 2020 година**

#### **I**

За остварување на јавните потреби во областа на културата, Град Скопје распишува Јавен повик за прибирање барања за користење средства од Буџетот на Град Скопје за 2020 година, наменети за финансирање на програми и проекти од областа на културата од интерес за град Скопје за 2020 година.

Дејностите од областа на културата, програмите, манифестациите и финансиските средства за нивна реализација се утврдуваат со годишната програма за култура и со Буџетот на Град Скопје за 2020 година.

#### **II**

На Јавниот повик имаат право да учествуваат уметници, самостојни уметници, установи од областа на културата, здруженија на граѓани, фондации и други правни и физички лица што вршат дејност од областа на културата во согласност со Законот за културата и други позитивни законски прописи во Република Северна Македонија.

#### **III**

Градот Скопје ќе учествува во финансирање на програми, проекти и активности, согласно законската регулатива, врз база на утврдените *„Цели и критериуми за избор на проекти од областа на културата од интерес на Град Скопје“* и тоа:

- Поддршка на проекти, манифестации и активности во доменот на професионалното, аматерското и младинското делување во следните области:
  - 1.1. Изведбени уметности
  - 1.2. Музички уметности
  - 1.3. Визуелни уметности и уметност на новите медиуми
  - 1.4. Издавачка и библиотечна дејност
  - 1.5. Музејска дејност и промоција на културното наследство
  - 1.6. Меѓународна соработка

#### IV

Покрај наведените специфични области, поднесените пријави треба да ги задоволуваат „Целите и критериумите за избор на проекти од областа на културата од интерес на Град Скопје“ што се дадени во прилог на Јавниот повик објавен на Официјалниот веб портал на Град Скопје [www.skopje.gov.mk](http://www.skopje.gov.mk).

#### V

Пријавувањето на Јавниот повик е во електронска форма и тоа на следниот линк <http://www.skrati.mk/kultura>.

Аплицирањето ќе се врши во електронска форма и задолжително треба да се обезбедат и следните документи во електронска форма и тоа:

- пополнета пријава (апликација)
- документ за регистрирана дејност издаден од Централен регистар на Република Северна Македонија од тековната 2019 година (не постар од 6 месеци),
- потврда за отворена и активна жиро сметка (не постара од 6 месеци)
- други документи, поврзани со реализација на активност (авторски договори со учесниците, обезбеден простор или партнерство со некоја установа/организација, покана за учество на фестивал во странски држави, обезбедени дополнителни финансии, препораки, меморандум за соработка и слично)

Пријавите (апликациите) може да се подигнат од Официјалниот веб портал на Град Скопје [www.skopje.gov.mk](http://www.skopje.gov.mk) или во Секторот за јавни дејности - Одделение за култура на Град Скопје (барака 2).

#### VI

Јавниот повик трае до 18.10.2019 година, односно, 30 календарски денови од денот на објавувањето во средствата за јавно информирање и официјалниот веб портал на Град Скопје [www.skopje.gov.mk](http://www.skopje.gov.mk).

**Напомена: Електронските пријави со непотполни податоци и нецелосна документација, пријави пополнети на несоодветен образец, како и оние што нема да бидат доставени во наведениот рок, нема да бидат разгледувани.**

Резултатите од Јавниот повик ќе бидат објавени во „Службениот гласник на Град Скопје“ и на официјалниот веб портал на Град Скопје [www.skopje.gov.mk](http://www.skopje.gov.mk), со Решението за финансирање на програми и проекти од областа на културата од интерес на Град Скопје за 2020 година.

Дополнителни информации може да се добијат на следните телефони: 02/ 3297-324, 02/ 3297-289, 02/3297-243 и на следната мејл адреса [kultura@skopje.gov.mk](mailto:kultura@skopje.gov.mk).

Градоначалник на Град Скопје  
Петре Шилегов

---